



Република Северна Македонија  
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој



СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ

МКД  
СЕРТИФИКАТ  
МКС EN ISO 9001:2015

Бр. 01-97 1/9

Скопје \_\_\_\_ год

03-12-2021  
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

ул. 3-та Македонска бригада 20  
(згр. Македонија Табак блок Ц)  
1000 Скопје  
Република Северна  
Македонија  
Тел: +389 (0) 2 3228 840  
Факс: +389 (0) 2 3216 670  
Е-пошта:  
ipardpa.info@ipardpa.gov.mk  
Сајт: www.ipardpa.gov.mk

ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

ПОСТАПКАТА ЏА ИЗРАБОТИЛ:

ПОСТАПКАТА ЏА ПРОВЕРИЛ:

(раководител на сектор)

ПОСТАПКАТА ЏА ОДОБРИЛ:

(координатор за квалитет)

ПОСТАПКАТА ЏА ОДОБРИЛ ЗА УПОТРЕБА :

(в.д. Директор Илија Стоилев)



АФПЗРР





## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05

Верзија: 10

Дата: 25.11.2024

Страна: 1 од 37

### Образец за утврдување/попис на работните процеси

Организациска единица:	Сектор за општи и правни работи Одделение за јавни набавки
Раководител на организациската единица:	Раководител на Сектор за општи и правни работи Раководител на Одделение за јавни набавки
РАБОТЕН ПРОЦЕС	АКТИВНОСТИ ВО ПРОЦЕСОТ
Процес на јавни набавки	<p>1. Одделението за јавни набавки по е-пошта доставува Известување за достава на Годишни потреби за _____ година до раководителите на организационите единици во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (во понатамошен текст: АФПЗРР).</p> <p>Секоја организациска единица заедно со достава на годишните потреби, доставува доказ за одредување на проценетата вредност на набавката, односно, доставува доказ за извршено пазарно истражување. Пазарното истражување се состои од обезбедување најмалку три понуди од економски оператори, со тоа што како проценета вредност се зема средната вредност од трите понуди. Доколку организациската единица не е во можност да изврши пазарно истражување, односно не е во можност да собере три понуди, доставува образложение за истото. Секоја потреба од јавна набавка за која организациска единица нема да обезбеди пазарно истражување, односно нема да даде образложение зошто не е обезбедено пазарно истражување, ќе биде веднаш отфрлена.</p> <p>Останати принципи кои треба да се запазат при одредување на проценетата вредност:</p> <p>Организациската единица ја проценува вредноста на договорот за јавна набавка со пресметување на вкупниот износ за реализација на договорот, без вклучен ДДВ, земајќи ги предвид пазарните услови, секоја опција и секое евентуално продолжување или зголемување на вредноста на договорот, доколку тие можат да се предвидат во моментот на вршење на проценката.</p> <p>Доколку организациска единица предвидува можност за доделување одредени награди или надоместоци за економските оператори, истите ги вклучува во проценетата вредноста на договорот за јавна набавка.</p> <p>Проценетата вредност на договорот за јавна набавка се пресметува при изготвување на годишниот план за јавни набавки. Организациска единица во соработка со Одделението за јавни набавки и Одделението за буџетска координација, пред донесување на одлуката за јавна набавка, ја прилагодува проценетата вредност на конкретниот договор за јавна набавка утврдена во годишниот план за јавни набавки, доколку настанат промени во вредноста.</p> <p>Кај рамковната спогодба и динамичниот систем за набавки, договорниот орган ја зема предвид максималната проценета вредност без вклучен ДДВ на сите договори, предвидени за целото времетраење на рамковната спогодба или на динамичниот систем за набавки.</p> <p>Кај партнерството за иновации, организациска единица ја зема предвид максималната проценета вредност без вклучен ДДВ за истражувачки и развојни дејности, кои ќе се вршат во сите фази од предвиденото партнерство, како и максималната проценета вредност без вклучен ДДВ на стоките, услугите или работите што ќе се набават на крајот од предвиденото партнерство.</p> <p>Вкупната вредност на договорот за јавна набавка на работи се одредува така што се земаат трошоците за изведување на градежните активности и вкупната проценета вредност на сите стоки и услуги кои се неопходни за извршување на договорот и кои му се ставени на располагање на изведувачот од страна на организациска единица.</p> <p>Ако организациска единица набавува стоки, услуги или работи со доделување повеќе договори во вид на посебни делови од една постапка за јавна набавка, проценетата вредност се определува како збир на сите делови од постапката за доделување договор за јавна набавка.</p> <p>Ако организациска единица доделува договор за јавна набавка на стоки или</p>



## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05  
Верзија: 10  
Дата: 25.11.2024  
Страна: 2 од 37

услуги кој треба да се продолжи во определен временски период, проценувањето на вредноста на овој договор се врши врз основа на:

- вкупната реализирана вредност на сите последователно слични договори за набавки од ист вид доделени во претходните 12 месеци, прилагодени, доколку е возможно, со промените во количини или вредности кои би можеле да се случат во текот на 12 месеци по склучување на договорот, или
- вкупната проценета вредност на сите последователно слични договори за набавки кои се очекува да бидат доделени во следните 12 месеци, започнувајќи од моментот на првата испорака или во текот на финансиската година доколку таа е подолга од 12 месеци.

Проценетата вредност на договорот за јавна набавка на стоки преку купување со одложено плаќање или изнајмување со или без опција за купување на стоката, зависи од времетраењето на соодветниот договор, и тоа:

- во случај на договор со фиксен рок со времетраење до 12 месеци, проценетата вредност се пресметува земајќи ги предвид сите исплати што треба да се извршат за времетраењето на договорот;
- во случај на договор со фиксен рок со времетраење подолго од 12 месеци, проценетата вредност се пресметува земајќи ги предвид сите исплати што треба да се извршат за времетраењето на договорот, вклучувајќи ја и проценетата резидуална вредност на стоките, или
- во случај на договор чие времетраење не може да се одреди во моментот на вршење на проценката, проценетата вредност се пресметува со множење на месечната вредност што треба да се плати со бројот 48.

Ако организационата единица има потреба од договор за јавна набавка на осигурителни услуги, проценетата вредност на овие договори за услуги се пресметува врз основа на осигурителните премии што треба да се платат, како и сите други форми на надоместоци што се однесуваат на соодветните услуги.

Ако организационата единица има потреба од договор за јавна набавка на банкарски услуги или други финансиски услуги, проценетата вредност на овој договор за услуги се пресметува врз основа на давачки, провизии, камати и сите други форми на надоместоци што се однесуваат на соодветните услуги.

Ако организационата единица има потреба од договор за јавна набавка на услуги за изработка на проект или план од областа на просторното или урбанистичкото планирање, архитектурата или градежништвото, проценетата вредност на овој договор за услуги се пресметува врз основа на давачки или провизии што се плаќаат, како и сите други форми на надоместоци што се однесуваат на соодветните услуги.

Ако организационата единица има потреба од договор за јавна набавка на услуги чија вкупна проценета вредност не може да се предвиди, но може да се процени просечниот месечен надомест, тогаш начинот на проценување на вредноста зависи од времетраењето на договорот, и тоа:

- во случај на договор со фиксен рок, доколку времетраењето на договорот не надминува 48 месеци, проценетата вредност се пресметува земајќи го предвид целокупното времетраење на



## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05

Верзија: 10

Дата: 25.11.2024

Страна: 3 од 37

	<p>договорот или</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- во случај на договор без фиксен рок или доколку времетраењето на договорот надминува 48 месеци, проценетата вредност се пресметува со множење на месечната проценета вредност со бројот 48.</li></ul> <p>2. По прием на Годишните потреби за _____ година, вработен во Одделението за јавни набавки во координација со раководителот на Одделението за јавни набавки, раководителот на Секторот за општи и правни работи, раководителот на Секторот за финансиски прашања изготвува Предлог-годишен план за јавни набавки за _____ година (пропишан од Министерство за финансии согласно ЗЈН), кој се доставува до директорот на одобрување.</p> <p>3. Предлог годишиот план за јавни набавки за тековната година го разгледува директорот и донесува Годишен план за јавни набавки за тековната година.</p> <p>4. Организационата единица која има потреба од јавна набавка подготвува Барање за отпочнување на постапка на јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-11. Барањето АФПЗРР-СОПР-ФО-11, организационата единица со Допис АФПЗРР-СОПР-ФО-08 го доставува до СФП, со цел СФП да ја пополнат точката која се однесува на делот на расположливи средства, ставките и потставките од кои ќе се врши исплата. СФП по пополнување на точката која се однесува на делот на расположливи средства, ставките и потставките од кои ќе се врши исплата, барањето го враќа на организационата единица од кое произлегло со Допис АФПЗРР-СОПР-ФО-09. Организационата единица го доставува барањето до СОПР/ОЈН со Допис АФПЗРР-СОПР-ФО-10.</p> <p>Во Барањето за отпочнување на постапка на јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-11, дефинирани се следните податоци:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Предмет на договорот за јавна набавка;</li><li>- Образложение за потребата од јавна набавка;</li><li>- Вид на договорот за јавна набавка – услуги/стоки (да се избере едно);</li><li>- Количина;</li><li>- Проценета вредност на набавката;</li><li>- Критериум за избор на најповољна понуда;</li><li>- Минимални услови (услови за квалитетивен избор) кои треба да ги исполнува економскиот оператор (техничка или професионална способност; економска и финансиска состојба);</li><li>- Докази кои треба да ги достави економскиот оператор:</li><li>- Стандарди за системи за квалитет;</li><li>- Стандарди за управување со животна средина;</li><li>- Рок и место на извршување на услугите;</li><li>- Електронска аукција;</li><li>- Гаранција на понуда;</li><li>- Гаранција за квалитетно извршување на договорот;</li><li>- Разлики во цена (корекција на цени);</li><li>- Потврда за расположливи средства;</li><li>- Техничка спецификација (во прилог на барањето):</li><li>- Лице/ лица кои ги изработиле техничките спецификации;</li><li>- Лице/ лица кои го одредиле критериумот за избор на најповољна понуда</li><li>- Лице/ лица за следење на реализација на договорот;</li><li>- Членови на комисијата.</li></ul> <p>Одделението за јавни набавки доколку има забелешки во однос на Барањето, по е-пошта го известува Секторот од кој произлегува самото Барање.</p> <p>Раководителот на сектор од кој произлегува барањето за доделување договор за јавна набавка, по примање на барањето за доделување договор за јавна набавка</p>
--	---



## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05

Верзија: 10

Дата: 25.11.2024

Страна: 4 од 37

од СФП, доколку средствата се одобрени, веднаш по е-пошта го известува лицето/та одговорно/и за следење на реализација на договорот и ги објаснува задолженијата кој ќе ги има/ат во врска со следење на реализација на договорот. Доколку постапката се заврши без склучување на договор, раководителот за истото, по е-пошта, го известува лицето/та одговорно за следење на реализација на договорот.

Доколку постапката за јавна набавка се заврши со склучување на договор раководителот по е-пошта на лицето/та одговорно за следење на реализација на договорот му доставува скенирана верзија од договорот.

5. Одделението за јавни набавки изготвува Одлука за јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-12.

Одлуката АФПЗРР-СОПР-ФО-12 ја донесува / потпишува директорот, а ја изработува вработен во Одделението за јавни набавки ја проверува раководителот на Одделението за јавни набавки, а ја одобрува раководителот на Сектор за општи и правни работи.

6. Одделението за јавни набавки објавува оглас за доделување на договор за јавна набавка на ECJN.

7. Во случај на поставено прашање од економските оператори, Комисијата за јавни набавки со техничка поддршка од Одделението за јавни набавки преку ECJN доставува одговор на прашање до сите економски оператори кои подигнале или ја превзеле од ECJN тендерската документација.

8. Доколку одговорот на прашање повлекува измена на тендерска документација, ОЈН во координација со Комисијата за јавни набавки ја менува тендерската документација и за истото ги известува сите економски оператори кои подигнале или превзеле тендерска документација од ECJN.

9. Отворањето на понудите доставени од економските оператори може да биде без/со јавно отворање, за што Комисијата за јавни набавки со техничка поддршка од Одделението за јавни набавки составува Записник од отворањето на понудите (се генерира од систем, постои како модел на ECJN).

Сите членови и заменици членови на Комисијата за јавни набавки кои учествувале во постапката потпишуваат Изјава за непостоење на судир на интереси (се генерира од систем, постои како модел на ECJN).

10. Доколку при евалуација на понудите од страна на Комисијата за јавни набавки е потребно појаснување на одредена понуда, до економскиот оператор Комисијата за јавни набавки со техничка поддршка од Одделението за јавни набавки преку ECJN доставува барање за појаснување на понуда.

11. Доколку во тендерската документација е барано гаранција на понудата во вид на банкарска гаранција и доколку согласно ЗЈН е исполнет некој од условите за нејзино активирање, Комисијата за јавни набавки со техничка поддршка од Одделението за јавни набавки доставува Барање за наплата на банкарска гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-14 до соодветната банка и задолжително објавува негативна референца во ECJN.

12. Одделението за јавни набавки задолжително објавува негативна референца и во случај на прекршување на Изјавата за сериозност на понуда.

13. До понудувачот се доставува Известување за активирање на банкарската гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-16.

Во случаите кога е објавена негативна референца за одреден ЕО, до истиот се доставува известување за објавената негативна референца. Известувањето за активирање банкарска гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-16, како и известувањето за објавување негативна референца АФПЗРР-СОПР-ФО-17 ги потпишува Комисијата за јавни набавки и директор.

14. Доколку во тендерската документација е предвидена гаранција за квалитетно извршување на договорот истата се активира во случај кога се исполнети услови за нејзино активирање.

15. Доколку се исполнети условите за раскинување на Договорот склучен со ЕО, лицето/та за следење на реализација на договорот со техничка поддршка од



## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05  
Верзија: 10  
Дата: 25.11.2024  
Страна: 5 од 37

Одделението за јавни набавки до ЕО доставува Изјава за раскинување на договорот АФПЗРР-СОПР-ФО-15. Изјавата АФПЗРР-СОПР-ФО-15 ја потпишува и директор.

16. Во случај кога е потребно да се изврши продолжување на рокот на важност на банкарската гаранција, до економскиот оператор се доставува Барање за продолжување на банкарската гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-18 потписано од Комисијата за јавни набавки и директор.

17. Од спроведената постапка за одредена јавна набавка, Комисијата за јавни набавки со техничка поддршка од Одделението за јавни набавки составува Извештај од спроведената постапка (се генерира од систем, модел на ЕСЈН).

18. Пред донесување на Одлука за избор на најповолен понудувач (за соодветната постапка), Комисијата за јавни набавки со техничка поддршка од Одделението за јавни набавки до најповолниот економски оператор преку ЕСЈН сигнализира / бара доставува на документи (во постапките каде што е тоа предвидено).

19. Во случај кога согласно ЗЈН постапката треба да се поништи, се донесува Одлука за поништување на постапката АФПЗРР-СОПР-ФО-19, која ја потпишува директор.

Сите економски оператори кои учествувале во постапката преку ЕСЈН писмено се известуваат АФПЗРР-СОПР-ФО-20 дека постапката е поништена. Во прилог се доставува и копија од Одлуката за поништување на постапката АФПЗРР-СОПР-ФО-19. Известувањето АФПЗРР-СОПР-ФО-20 го изготвува и доставува Комисијата за јавни набавки со техничка поддршка од Одделението за јавни набавки.

20. Пред донесување на одлука за избор, доколку економски најповољната понуда е со износ кој ја надминува проценетата вредност на набавката и доколку се исполнети условите предвидени во Законот за јавни набавки во однос на зголемување на вредноста, Комисијата за јавни набавки со техничка помош на ОЈН до СФП доставува Барање за одобрување на дополнителни средства АФПЗРР-СОПР-ФО-29.

По одобрување на дополнителни средства, се донесува Одлука за измена на Одлуката за јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-31.

Одлука за измена на Одлуката за јавна набавка се донесува и доколку има измени во самата одлука.

21. Пред донесување на одлука за избор одговорното лице (директорот) потпишува изјава за непостоење на судир на интереси (се генерира од систем, модел на ЕСЈН).

22. За понудата/-ите која/-и се прифатливи се донесува Одлука за избор на најповољна понуда АФПЗРР-СОПР-ФО-21, која ја потпишува директорот.

Сите економски оператори кои учествувале во постапката преку ЕСЈН писмено АФПЗРР-СОПР-ФО-22 се известуваат за избор на најповољна понуда. Во прилог се доставува и копија од Одлуката за избор на најповољна понуда АФПЗРР-СОПР-ФО-21. Известувањето АФПЗРР-СОПР-ФО-22 го изготвува и доставува Комисијата за јавни набавки со техничка поддршка од Одделението за јавни набавки.

23. Рок на жалби тече по донесена Одлука за поништување на постапката/ Одлука за избор на најповољна понуда. Рокот за жалба тече од денот на приемот на Известувањето и Одлуката со која се одлучува за поединечно право од постапката за доделување на договор за јавна набавка.

24. Доколку има жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки, Комисијата за јавни набавки со техничка поддршка од Одделението за јавни набавки доставува Одговор на жалба АФПЗРР-СОПР-ФО-23.

25. Пред склучување на договор за јавна набавка, Комисијата за јавни набавки со техничка поддршка од Одделението за јавни набавки, доколку во тендерската документација било предвидено да се бара гаранција за квалитетно извршување на договорот, до најповољниот понудувач доставува Барање за достава на гаранција за квалитетно извршување на Договорот АФПЗРР-СОПР-ФО-24.

26. По доставена гаранција за квалитетно извршување на договор (доколку се



## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05

Верзија: 10

Дата: 25.11.2024

Страна: 6 од 37

бара) се потпишува договор за јавна набавка (модел на ECJN). помеѓу договорниот орган (директор) и управителот на економскиот оператор.

На договорот се потпишуваат членовите од Комисијата за јавни набавки кои учествувале во постапката за јавна набавка.

27. Договорот за јавната набавка со допис АФПЗРР-СОПР-ФО-26 се доставува до Секторот за финансиски прашања, архива и организационата единица која го поднела барањето под точка 4 од оваа процедура, заради следење на квалитет на извршување на договорот, како и до соодветните раководители на организационите единици по нивно барање.

28. Одделението за јавни набавки задолжително објавува известување за склучен договор на ECJN во рок од десет (10) дена по склучувањето на договорот во отворена постапка, ограничена постапка, конкурентна постапка со преговарање, конкурентен дијалог, партнерство за иновации или постапка со преговарање со или без објавување оглас, со доделување договор за јавна набавка или склучување рамковна спогодба, односно задолжително објавува поедноставено известување за склучен договор на ECJN во рок од десет дена по склучувањето на договорот кај набавка од мала вредност, поедноставена отворена постапка и кај набавка на посебни услуги.

Известувањето се пополнува во електронска форма на самиот ECJN.

При пополнување на известување за склучен договор/ поедноставено известување за склучен договор на ECJN, во полето наменето за времетраење на договорот треба да се пресмета и рокот предвиден за исплата на фактурите.

29. Лице задолжено за следење на реализација на договорот е лице задолжено да врши квантитативен и квалитативен прием на предметот на набавка. Лицето задолжено за следење на реализација на договорот, одговорно е за доставување на оригинал фактури заедно со испратници/извештаи до СФП. Лицето задолжено за следење на реализација на договорот е должен кај себе да чува копии од фактурите и испратници/извештаи доставени до СФП. Лицето задолжено за следење на реализација на договорот при доставување на последната фактура до СФП е должен истото да го нагласи во барањето за плаќање кое се доставува до СФП. СФП се должни со исплата на последната фактура веднаш по е-пошта да го известат лицето задолжено за следење на реализација на договорот за вредноста на исплатениот договор, како би можело лицето задолжено за следење на реализација на договорот да го објави известувањето на ECJN.

Лицето одговорно за следење на реализација на договорот пополнува известување за реализиран договор во ECJN во рок од десет дена од денот на целосната реализација на договорот. Договорот е целосно реализиран кога стоката е испорачана, услугата извршена или работата изведена од една страна, а од друга се подмирени финансиските обврски (добил е-мејл од СФП дека е извршена целосна исплата). На ECJN е оставена можност да се повика известувањето неколку пати, односно може да се пополни кога на пример ќе се испорача стоката и да се објави во делот на преметната реализација на договорот, а кога ќе се исплати преземената финансиска обврска повторно да се апдејтираат податоците.

Доколку лицето одговорно за следење на реализација на договорот констатира неправилности треба истите да ги документира и за истото да го извести Раководителот на сектор. Доколку лицето за следење на реализација на договорот смета дека се исполнети услови за раскинување на договорот, треба да даде Изјава за раскинување на договорот АФПЗРР-СОПР-ФО-15.

30. Банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот, Комисијата за јавни набавки со техничка поддршка од ОЈН со допис АФПЗРР-СОПР-ФО-25 ја враќа во рок од 14 дена од реализација на предметот на набавка во договорот.

31. Одделението за јавни набавки, на барање на ЕО, изготвува потврда за квалитетно извршување на договорот АФПЗРР-СОПР-ФО-30

Постапка за измена на  
Годишниот план за јавни

1. Во случај кога ќе се појави потреба од јавна набавка која не е предвидена во Годишниот план за јавни набавки, Одделението за јавни набавки во консултација



## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05

Верзија: 10

Дата: 25.11.2024

Страна: 7 од 37

набавки	со раководителот на Секторот за општи и правни работи, раководителот на СФП, до директорот доставува Измена или Дополнување на годишниот план за јавни набавки (пропишан од МФ) потпишана од раководителот на Одделението за јавни набавки, односно раководителот на Секторот за општи и правни работи. Измена или Дополнување на годишниот план за јавни набавки донесува директорот на Агенцијата
Набавки до 1000 евра	<ol style="list-style-type: none"><li>Одделението за јавни набавки на ЕСЈН води Евиденција за набавка на стоки или услуги во вредност до 1000 евра.</li><li>Организациската единица во која ќе се јави потреба за одредена набавка покренува Барање за набавка на стоки или услуги во вредност до 1000 евра <b>АФПЗРР-СОПР-ФО-28</b>, кое одобрено од Сектор за финансиски прашања се доставува до Одделение за јавни набавки. Барањето за набавка на стоки или услуги во вредност до 1000 евра <b>АФПЗРР-СОПР-ФО-28</b> на крај се доставува и до директорот на одобрување.</li><li>Барањето за набавка на стоки или услуги во вредност до 1000 евра <b>АФПЗРР-СОПР-ФО-28</b> го одобрува Одделението за јавни набавки. Доколку има причини согласно ЗЈН Одделението за јавни набавки може да го одбие Барањето <b>АФПЗРР-СОПР-ФО-28</b>.</li></ol>



## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05  
Верзија: 10  
Дата: 25.11.2024  
Страна: 8 од 37

### Образец: Мапа на работен процес

I.	Сопственик на процесот (Одговорно лице за спроведување на процесот)	Раководител на Сектор за општи и правни работи Раководител на Одделение за јавни набавки
II.	Цел на процес	Економично, ефикасно, ефективно и наменско користење на буџетски средства наменети за отпочнување на постапка за јавни набавки.
III.	Мандат/ овластување	<ul style="list-style-type: none"><li>- Закон за јавните набавки,</li><li>- Закон за буџетите,</li><li>- Закон за спречување на судир на интереси,</li><li>- Закон за спречување на корупција,</li><li>- Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги</li><li>- Правилник за начинот на водење евидентација на постапките за јавни набавки, како и содржината на евидентната книга;</li><li>- Правилник за формата, содржината како и начинот на изготвување на годишниот план за јавни набавки;</li><li>- Правилник за начинот на користење на Електронскиот систем за јавни набавки;</li><li>- Правилник за формата и содржината на барањето на мислење за спроведување на постапка со преговарање без објавување на оглас;</li><li>- Правилник за начинот на избор на постапките за јавни набавки кои ќе бидат предмет на управна контрола, како и за начинот на вршење управна контрола;</li><li>- Правилник за содржината на записникот од извршената управна контрола;</li><li>- Правилник за видовите на посебни услуги кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги;</li><li>- Правилник за задолжителните елементи на електронските документи</li><li>- Правилник за внатрешна организација на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој,</li><li>- Правилник за систематизација на работните места на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.</li></ul>
IV.	Тек на работа	<p><b>Хронолошки активности (дијаграм на текови)</b> Пополнет образец бр.IV и VI.</p> <p><b>Инволвирали вработени</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Вработен во Одделение за јавни набавки</li><li>2. Раководител на организациона единица</li><li>3. Лице задолжено за следење на реализација на договорот</li><li>4. Раководител на Одделение за јавни набавки</li><li>5. Раководител на одделение за буџетска координација</li><li>6. Комисија за јавни набавки</li><li>7. Раководител на Сектор за финансиски прашања</li><li>8. Раководител на Сектор за општи и правни работи</li><li>9. Директор</li></ol> <p><b>Минимална поделба на должности</b></p> <p><b>1. Вработен во Одделение за јавни набавки:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- доставува по е-пошта Известување за достава на Годишни потреби за _____ година до раководителите на организационите единици;</li><li>- подготвува Предлог годишен план за јавни набавки за _____ година и истиот го доставува до директор;</li><li>- подготвува Одлука за јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-12 врз основа на претходно добиено Барање за отпочнување на постапка на јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-11;</li><li>- подготвува Одлука за измена на Одлуката за јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-31;</li><li>- објавува Оглас за доделување на договор за јавна набавка на ЕСЈН;</li><li>- во координација со Комисијата за јавни набавки ја менува тендерската документација и за истото ги известува сите економски оператори кои подигнале или превзеле тендерска документација од ЕСЈН (во случај кога има потреба за измена на тендерска документација);</li></ul>



## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05

Верзија: 10

Дата: 25.11.2024

Страна: 9 од 37

- објавува негативна референца на ЕСЈН;
  - подготвува Барање за наплата на банкарска гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-14;
  - подготвува Известување за раскинување на договорот АФПЗРР-СОПР-ФО-15;
  - подготвува Известување за активирање на банкарска гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-16;
  - подготвува Известување за објавување на негативна референца АФПЗРР-СОПР-ФО-17;
  - подготвува Барање за продолжување на гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-18;
  - подготвува Одлука за поништување на постапката АФПЗРР-СОПР-ФО-19;
  - подготвува Известување за поништување на постапка АФПЗРР-СОПР-ФО-20;
  - подготвува Одлука за избор на најповолна понуда АФПЗРР-СОПР-ФО-21;
  - подготвува Известување за доделување на договор за јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-22;
  - подготвува Барање за доставување на банкарска гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-24;
  - подготвува Договор за јавна набавка;
  - подготвува Известување за враќање на банкарска гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-25;
  - подготвува Барање за одобрување на дополнителни средства АФПЗРР-СОПР-ФО-29;
  - Договорот за јавната набавка со допис АФПЗРР-СОПР-ФО-26 го доставува до раководителот на Секторот за финансиски прашања, организационата единица која го поднела барањето под точка 4 од оваа процедура, заради следење на квалитет на извршување на договорот, како и до соодветните раководители на организационите единици по нивно барање;
  - подготвува допис за Доставување на договори АФПЗРР-СОПР-ФО-26;
  - подготвува Измена или Дополнување на годишниот план за јавни набавки која ја доставува до директорот на донесување.
  - објавува известување за склучен договор на ЕСЈН;
- 2. Раководител на Одделение за јавни набавки**
- го проверува Предлог годишниот план за јавни набавки за \_\_\_\_\_ година;
  - ја проверува Одлуката за јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-12;
  - ја проверува Одлуката за измена на Одлуката за јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-31;
  - го проверува огласот за доделување на договор за јавна набавка пред негово објавување на ЕСЈН;
  - го проверува Барањето за наплата на банкарска гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-14;
  - го проверува Известувањето за раскинување на договорот АФПЗРР-СОПР-ФО-15;
  - го проверува Известувањето за активирање на банкарска гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-16;
  - го проверува Известувањето за објавување на негативна референца АФПЗРР-СОПР-ФО-17;
  - го проверува Барањето за продолжување на гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-18 ;
  - ја проверува Одлуката за поништување на постапката АФПЗРР-СОПР-ФО-19 ;
  - го проверува Известувањето за поништување на постапка АФПЗРР-СОПР-ФО-20;
  - ја проверува Одлуката за избор на најповолна понуда АФПЗРР-СОПР-ФО-21;
  - го проверува Известувањето за доделување на договор за јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-22;
  - го проверува Барањето за доставување на банкарска гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-24;
  - го проверува Договорот за јавна набавка;
  - го проверува Известувањето за враќање на банкарска гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-25;
  - го проверува Барањето за одобрување на дополнителни средства АФПЗРР-СОПР-ФО-29;
  - го проверува дописот за Доставување на договори АФПЗРР-СОПР-ФО-26 ;
  - ја проверува потврдата за квалитетно извршен договор АФПЗРР-СОПР-ФО-30
  - ја проверува Измената или Дополнувањето на годишниот план за јавни набавки;
  - го одобрува Барањето за набавка на стоки или услуги во вредност до 1000 евра АФПЗРР-СОПР-ФО-28.
- 3. Раководител на Сектор за општи и правни работи:**



## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05  
Верзија: 10  
Дата: 25.11.2024  
Страна: 10 од 37

- го одобрува Предлог годишниот план за јавни набавки за \_\_\_\_\_ година;
- ја одобрува Одлуката за јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-12;
- ја одобрува Одлуката за измена на Одлуката за јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-31;
- го одобрува Барањето за наплата на банкарска гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-14;
- го одобрува Известувањето за раскинување на договорот АФПЗРР-СОПР-ФО-15;
- го одобрува Известувањето за активирање на банкарска гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-16;
- го одобрува Известувањето за објавување на негативна референца АФПЗРР-СОПР-ФО-17;
- го одобрува Барањето за продолжување на гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-18;
- ја одобрува Одлуката за поништување на постапката АФПЗРР-СОПР-ФО-19;
- го одобрува Известувањето за поништување на постапка АФПЗРР-СОПР-ФО-20;
- ја одобрува Одлуката за избор на најповолна понуда АФПЗРР-СОПР-ФО-21;
- го одобрува Известувањето за доделување на договор за јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-22;
- го одобрува Барањето за доставување на банкарска гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-24;
- го одобрува Договорот за јавна набавка;
- го одобрува Известувањето за враќање на банкарска гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-25 ;
- го одобрува Барањето за одобрување на дополнителни средства АФПЗРР-СОПР-ФО-29;
- го потпишува дописот за Доставување на договори АФПЗРР-СОПР-ФО-26;
- ја одобрува Измената или Дополнувањето на годишниот план за јавни набавки.

### 4. Раководител на надлежна организациона единица чиј предмет е јавната набавка

- доставува Барање за отпочнување на постапка на јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-11;
- покренува Барање за набавка на стоки или услуги во вредност до 1000 евра АФПЗРР-СОПР-ФО-28;
- задолжува лице за следење на реализација на договорот .

### 5. Лице задолжено за следење на реализација на договорот:

- ја следи реализацијата на договорот;
- доставува оригинални од испратници/извештаи и фактури до СФП
- чува копија од испратници/извештаи и копија од фактури
- по завршување на договорот, пополнува известување за реализиран договор на ЕСЈН;
- доставува Изјава за раскинување на договорот АФПЗРР-СОПР-ФО-15.

### 6. Секоја организациона единица заедно со достава на годишните потреби, доставува доказ за одредување на проценетата вредност на набавката, односно, доставува доказ за извршено пазарно истражување.

### 7. Комисија за јавни набавки

- преку ЕСЈН доставува Одговор на прашање до сите економски оператори;
- ги отвора понудите и изготвува Записник од отворањето на понудите се генерира од систем, постои како модел на ЕСЈН);
- Сите членови и заменици членови на Комисијата за јавни набавки кои учествувале во постапката потпишуваат Изјава за непостоење на судир на интереси (се генерира од систем, постои како модел на ЕСЈН);
- преку ЕСЈН доставува барање за појаснување на понуда до економскиот оператор;
- доставува Барање за наплата на банкарска гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-14 до соодветната банка (доколку согласно ЗЈН е исполнет некој од условите за нејзино активирање);
- доставува Известување за активирање банкарска гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-16, како и известување за објавување негативна референца АФПЗРР-СОПР-ФО-17 до одреден ЕО;
- до економскиот оператор доставува Барање за продолжување на банкарската гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-18 (само во случај кога е потребно да се изврши



## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05  
Верзија: 10  
Дата: 25.11.2024  
Страна: 11 од 37

- продолжување на рокот на важност на банкарската гаранција);
- составува Извештај од спроведената постапка (се генерира од систем, модел на ЕСЈН);
  - до најполоволниот економски оператор преку ЕСЈН сигнализира / бара доставува на документи (во постапките каде што е тоа предвидено);
  - до сите економски оператори кои учествувале во постапката преку ЕСЈН доставува Известување за поништување на постапка АФПЗРР-СОПР-ФО-20;
  - до сите економски оператори кои учествувале во постапката доставува преку ЕСЈН доставува Известување за доделување на договор за јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-22;
  - доставува Одговор на жалба АФПЗРР-СОПР-ФО-23 (Доколку има жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки);
  - до најполоволниот понудувач доставува Барање за достава на гаранција за квалитетно извршување на Договорот АФПЗРР-СОПР-ФО-24 (пред склучување на договор само во случај кога во тендерската документација било предвидено да се бара гаранција за квалитетно извршување на договорот);
  - членовите од Комисијата за јавни набавки кои учествувале во постапката за јавна набавка се потпишуваат на договорот за јавна набавка;
  - ја враќа Банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот, со допис АФПЗРР-СОПР-ФО-25 во рок од 14 дена од реализација на предметот на набавка во договорот;
  - го доставува Барањето за одобрување на дополнителни средства АФПЗРР-СОПР-ФО-29 до Сектор за финансиски прашања.
- 7. Раководител на одделение за буџетска координација**
- соработува во подготовката на Предлог годишниот план за јавни набавки за \_\_\_\_\_ година;
  - доставува по е-пошта податоци потребни за набавките до 1000 евра
  - на лицето одговорно за следење на реализација на договорот по е-пошта доставува информација за исплатени средства.
- 8. Раководител на Сектор за финансиски прашања:**
- соработува во подготовката на Предлог годишниот план за јавни набавки за \_\_\_\_\_ година;
  - соработува во подготовката на Измената на годишниот план за јавни набавки;
  - го одобрува Барање за отпочнување на постапка на јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-11, во делот на расположливи средства, ставките и потставките од кои ќе се врши исплата;
- 9. Директор:**
- го потпишува Предлог годишниот план за јавни набавки за \_\_\_\_\_ година;
  - го одобрува Барањето за набавка на стоки или услуги во вредност до 1000 евра АФПЗРР-СОПР-ФО-28,
  - ја потпишува Одлуката за јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-12;
  - ја потпишува Одлуката за измена на Одлуката за јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-31
  - го потпишува Барањето за наплата на банкарска гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-14;
  - го потпишува Известувањето за раскинување на договорот АФПЗРР-СОПР-ФО-15;
  - го потпишува Известувањето за активирање на банкарска гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-16;
  - го потпишува Известувањето за објавување на негативна референца АФПЗРР-СОПР-ФО-17;
  - го потпишува Барањето за продолжување на гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-18;
  - ја потпишува Одлуката за поништување на постапката АФПЗРР-СОПР-ФО-19;
  - потпишува односно дава Изјава за непостоење судир на интереси;
  - ја потпишува Одлуката за избор на најполовина понуда АФПЗРР-СОПР-ФО-21;
  - го потпишува, односно склучува Договор за јавна набавка;
  - ја потпишува Потврдата за квалитетно извршен договор АФПЗРР-СОПР-ФО-30;
  - донесува Измена или Дополнување на годишниот план за јавни набавки.



## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05

Верзија: 10

Дата: 25.11.2024

Страна: 12 од 37

### Документи за известување

1. Годишен план за јавни набавки (пропишан од Министерство за финансии согласно ЗЈН);
2. Доказ за одредување на проценетата вредност на набавката, односно доказ за извршено пазарно истражување
3. Допис за достава на Барање за отпочнување на постапка на јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-11 до СФП АФПЗРР-СОПР-ФО-08
4. Допис од СФП со кој се доставува Барање за отпочнување на постапка на јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-11 со одобрени/неодобрени средства до организационата единица кое го поднела барањето АФПЗРР-СОПР-ФО-09
5. Допис со кој организационата единица го доставува до ОЈН Барање за отпочнување на постапка на јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-11, АФПЗРР-СОПР-ФО-10
6. Барање за отпочнување на постапка на јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-11
7. Одлука за јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-12;
8. Записник од отворање на понудите (се генерира од систем, постои како модел на ЕСЈН);
9. Изјава за непостоење на судир на интереси (се генерира од систем, постои како модел на ЕСЈН);
10. Барање за наплата на банкарска гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-14 ;
11. Известување за раскинување на договорот АФПЗРР-СОПР-ФО-15
12. Известување за активирање на банкарската гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-16;
13. Известување за објавување негативна референца АФПЗРР-СОПР-ФО-17;
14. Барање за продолжување на банкарската гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-18;
15. Извештај од спроведена постапка (за секоја постапка одделно) (се генерира од систем, модел на ЕСЈН);
16. Одлука за поништување на постапката АФПЗРР-СОПР-ФО-19;
17. Известувања за поништување на постапката АФПЗРР-СОПР-ФО-20;
18. Одлука за избор на најповољна понуда АФПЗРР-СОПР-ФО-21;
19. Известувања за избор АФПЗРР-СОПР-ФО-22;
20. Одговор на жалба АФПЗРР-СОПР-ФО-23 ;
21. Барање за достава на гаранција за квалитетно извршување на договорот АФПЗРР-СОПР-ФО-24 ;
22. Допис – враќање на банкарска гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-25
23. Договор за набавка (модел на ЕСЈН);
24. Допис – достава на договор АФПЗРР-СОПР-ФО-26
25. Известување за склучен договор – се пополнува на самиот ЕСЈН
26. Известување за реализиран договор кој се пополнува на самиот ЕСЈН, врз основа на податоците наведени во Известување за реализација на договор АФПЗРР-СОПР-ФО-27
27. Измена или Дополнување на годишниот план за јавни набавки (пропишан од МФ);
28. Евиденција за набавка на стоки или услуги во вредност до 1000 евра;
29. Барање за набавка на стоки или услуги во вредност до 1000 евра АФПЗРР-СОПР-ФО-28 .
30. Барање за одобрување на дополнителни средства АФПЗРР-СОПР-ФО-29
31. Потврда за квалитетно извршен договор АФПЗРР-СОПР-ФО-30
32. Одлука за измена на Одлуката за јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-31

### Временски период

- до 10 декември тековната година Одделение за јавни набавки доставува барање до сите раководители на организациониот облик чија надлежност е предметот на јавната набавка;

- До 25 декември во тековната година сите Раководители на организациониот облик од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, доставуваат предлози за потребни јавни набавки, кои истите произлегуваат од делокругот на нивното работење, а треба да бидат спроведени во наредната година, како и листа на вработени од нивниот организационен облик кои ќе учествуваат во



## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05

Верзија: 10

Дата: 25.11.2024

Страна: 13 од 37

		<p>работата на Комисијата за јавни набавки и посочени лица кои ќе ги подготват техничките спецификации;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- најдоцна до 31 јануари во тековната година директорот го донесува Годишниот план за јавни набавки и примерок од истиот се доставува до Одделението за јавни набавки;</li><li>- Одделението за јавни набавки го следи извршувањето на планот за јавните набавки и преку раководителот на Секторот за општи и правни работи доставува месечен извештај на директорот.</li></ul>
		<p><b>Правила и регулативи</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Закон за јавните набавки,</li><li>- Закон за буџетите,</li><li>- Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси,</li><li>- Закон за облигационите односи,</li><li>- Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги</li><li>- Правилник за внатрешна организација на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој,</li><li>- Правилник за систематизација на работните места на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој,</li><li>- Правилник за задолжителните елементи на електронските документи,</li><li>- Правилник за начинот на користење на Електронскиот систем за јавни набавки,</li><li>- Правилник за формата, содржината како и начинот на изготвување на годишниот план за јавни набавки,</li><li>- Правилник за начинот на водење евидентција на постапките за јавни набавки, како и содржината на евидентната книга,</li><li>- Правилник за начинот на исправка на аритметичка грешка во фазата на евалуација на понудите</li><li>- Правилник за видовите на посебни услуги кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги,</li><li>- Правилник за начинот на избор на постапките за јавни набавки кои ќе бидат предмет на управна контрола, како и за начинот на вршење управна контрола,</li><li>- Правилник за формата и содржината на барањето на мислење за спроведување на постапка со преговарање без објавување на оглас,</li><li>- Правилник за формата и содржината на записникот од отворањето на понудите,</li><li>- Правилник за начинот на пополнување, како и формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка,</li></ul>
V.	Анализа на ризици и контролни мерки	Пополнет образецот бр. V.



## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05

Верзија: 10

Дата: 25.11.2024

Страна: 14 од 37

## IV. Тек на работа - процедура

Р. бр.	Тек на работа	Резултат/ официјален документ	Вработени					Профил на ризик
			Вработен во Одделение за јавни набавки	Раководител на Одделение за јавни набавки	Раководител на СОПР	Комисија за јавни набавки	Раководител на СФП	
1.	Известување за достава на Годишни потреби за _____ година до раководителите на организационите единици	по е-пошта	И					Н
	Пресметка, односно одредување на проценетата вредност на набавката и достава на доказ за истото, заедно со годишните потреби, до ОЈН	Доказ за одредување на проценетата вредност на набавката, односно, доказ за извршено пазарно истражување	Раководители на организациони единици					
2.	Изготвување и достава на Предлог годишен план за јавни набавки за _____ година до директорот	Предлог годишен план за јавни набавки за _____ година (пропишан од Министерство за финансии согласно ЗЈН)	И	И, П	О	О		С
3.	Разгледување и донесување на Годишен план за јавни набавки за _____ година	Годишен план за јавни набавки за _____ година (пропишан од Министерство за финансии согласно ЗЈН)					Д	Н
4.	Достава на Барање за отпочнување на постапка на јавна набавка до ОЈН	Допис за достава на барањето до СФП, со цел одредување на расположливи средства, ставките и потставките од кои ќе се врши исплата	Организационата единица која има потреба од јавна набавка					
		Допис од СФП со кој се доставува до организационата единица која поднела барањето АФПЗРР-СОПР-ФО-09	СФП/ Одделение за буџетска координација					
		Допис со кој организационата единица	Организационата единица која има потреба од јавна набавка					



## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05

Верзија: 10

Дата: 25.11.2024

Страна: 15 од 37

		го доставува до ОЈН барањето				О		
		Барање за отпочнување на постапка на јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-11	Организационата единица која има потреба од јавна набавка			О		
	Известување по е-пошта за забелешки во однос на Барањето АФПЗРР-СОПР-ФО-11 до Секторот од кој произлегува самото Барање		И	И				
	Известување по е-пошта до лицето/та одговорно/и за следење на реализација на договорот		Раководител на сектор од кој произлегува барањето за доделување договор за јавна набавка					
5.	Изготвување и донесување Одлука за јавна набавка	Одлука за јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-12	И	П	О		Д	С
6.	Објава на Оглас за доделување на договор за јавна набавка	Оглас за доделување на договор за јавна набавка	И					Н
7.	Достава на Одговор на прашање до сите економски оператори	Одговор на прашање (преку ЕСЈН)				И		Н
8.	Измена на тендерска документација и известување за измената		И			И		Н
9	Отворање на понудите и изготвување Записник од отворањето на понудите	Записник од отворањето на понудите (се генерира од систем, постои како модел на ЕСЈН)				И		С
	Потпишување Изјава за непостоење на судир на интереси	Изјава за непостоење на судир на интереси (се генерира од систем, постои како модел на ЕСЈН)						
10.	Достава на Барање за појаснување на понуда до економскиот оператор	Барање за појаснување на понуда (преку ЕСЈН)				И		Н
11.	Активирање на банкарска гаранција доколку согласно ЗЈН е исполнет некој од условите за нејзино активирање	Барање за наплата на банкарска гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-14				И	О	
12	Објава на негативна референца		И					
13	Достава на Известување за активирање на банкарската гаранција до понудувачот	Известувањето за активирање банкарска гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-16				И		О
		Известувањето за објавување негативна референца АФПЗРР-СОПР-ФО-17						



## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05

Верзија: 10

Дата: 25.11.2024

Страна: 16 од 37

14.	Активирање на банкарска гаранција					И		О	Н
15.	Достава на Изјава за раскинување на договорот до ЕО	Изјава за раскинување на договорот АФПЗРР-СОПР-ФО-15	Лице/ лица за следење на реализација на договорот						Н
16.	Барање за продолжување на банкарската гаранција до економскиот оператор	Барање за продолжување на банкарската гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-18				И			Н
17.	Изготвување на Извештај од спроведената постапка	Извештај од спроведената постапка (се генерира од систем, модел на ЕСЈН)				И			С
18.	Барање за достава на документи преку ЕСЈН до најповољниот економски оператор	преку ЕСЈН				И			Н
19.	Донесување Одлука за поништување на постапката	Одлука за поништување на постапката АФПЗРР-СОПР-ФО-19	И	П	О			Д	С
	Известување за поништување за постапката до сите ЕО	Известување за поништување за постапката АФПЗРР-СОПР-ФО-20				И			Н
20.	Достава на Барање за одобрување на дополнителни средства до СФП	Барање за одобрување на дополнителни средства АФПЗРР-СОПР-ФО-29					И		Н
	Подготовка и донесување на Одлука за измена на Одлуката за јавна набавка	Одлука за измена на Одлуката за јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-31	И	П	О			Д	С
21.	Потпишување Изјава за непостоење на судир на интереси	Изјава за непостоење на судир на интереси (се генерира од систем, модел на ЕСЈН)						И	Н
22.	Донесување Одлука за избор на најповољна понуда	Одлука за избор на најповољна понуда АФПЗРР-СОПР-ФО-21	И	П	О			Д	С
	Известување за доделување на договор за јавна набавка до сите ЕО	Известување за доделување на договор за јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-22				И			Н
23.	Рок на жалби								
24.	Достава на Одговор на жалба до Државна комисија за жалби по јавни набавки	Одговор на жалба АФПЗРР-СОПР-ФО-23				И			Н
25.	Известување за достава на гаранција за квалитетно извршување на договор до најповољниот понудувач	Барање за достава на гаранција за квалитетно извршување на договорот АФПЗРР-СОПР-ФО-24				И			Н
26.	Склучување договор за јавна набавка	модел на ЕСЈН	И	П	О	И		Д	С



## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05

Верзија: 10

Дата: 25.11.2024

Страна: 17 од 37

27.	Достава на договорот за јавната набавка до Секторот за финансии, архива и по барање на соодветната организиска единица	Допис – достава на договор <b>АФПЗРР-СОПР-ФО-26</b>	И								Н
28	Објава на известување за склучен договор на ЕСЈН			И							Н
29	Објава на известување за реализиран договор на ЕСЈН										С
30.	Враќање на банкарска гаранција	Допис – враќање на банкарска гаранција <b>АФПЗРР-СОПР-ФО-25</b>					И				
31.	Издавање потврда за квалитетно извршување на договорот	Потврда за квалитетно извршување на договорот АФПЗРР-СОПР-ФО-30	И	П							

### Постапка за измена на Годишен план за јавни набавки

1.	Измена или дополнување на годишниот план за јавни набавки до директорот	Измена или дополнување на годишниот план за јавни набавки (пропишан од МФ)	И	П	О	О	Д	С
----	---	--	---	---	---	---	---	---

### Набавки до 1000 евра

1	Водење евиденција за набавки на стоки или услуги во вредност до 1000 евра	Евиденција за набавки на стоки или услуги во вредност до 1000 евра	И	П						Н
2	Достава на Барање за набавка на стоки или услуги во вредност до 1000 евра до СОПР - ОЈН	Барање за набавка на стоки или услуги во вредност до 1000 евра <b>АФПЗРР-СОПР-ФО-28</b>								Н
3	Одобрување или одбивање на Барањето за набавка на стоки или услуги во вредност до 1000 евра		И	И						Н
		О = одобрување И = извршување Ч = чување Р = регистрирање П = проверка Д = донесување								

B = високо  
С = средно  
Н = ниско



## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05  
Верзија: 10  
Дата: 25.11.2024  
Страна: 18 од 37

## V. Анализа на ризици и контролни мерки

Акт. број	Активност	Суштин а на ризик	Пример за ризик	Контролна мерка (и)	Вработен	Фреквенц ија
	Пресметка, односно одредување на проценетата вредност на набавката и достава на доказ за истото, заедно со годишните потреби, до ОЈН	2, 3, 4, 5	навремена достава на потребните податоци од организационите единици; неточни или нецелосни податоци	Обука на засегнатите страни за пресметка на процедена вредност; Инструкција или упатство за проценување на вредност на набавка	Раководители на организациски единици	Ф=3
2	Изготвување и достава на Предлог годишен план за јавни набавки за _____ година до директор	1, 2, 3, 4	навремена достава на потребните податоци од организационите единици на АФПЗРР, фокусираност при внесување на добиените податоци; ненавремено изготвен план за ЈН, неточни или нецелосни податоци во годишниот план за ЈН	дополнителна контрола на внесените податоци; супервизија во 4 очи	вработен од Одделение за јавни набавки, Раководител на Одделение за јавни набавки	Ф=3
4	Техничка спецификација (прилог на Барање за отпочнување на постапка на јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-11)	1, 2, 3, 4	ненавремено подготвување на ТС, погрешни податоци во ТС;	Анализа, стручност и компетентност; проверка на ТС	Вработен/ Раководител од сооедветната организациска единица; Одделение за јавни набавки	Ф=1

## Главни суштини на ризик:


- законитост
- навременост
- комплетност
- точност
- актуелност
- економичност



## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05  
Верзија: 10  
Дата: 25.11.2024  
Страна: 19 од 37

### VI. Образец: Дијаграм на текови и активности – ревизорска трага






## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05

Верзија: 10

Дата: 25.11.2024

Страна: 20 од 37






## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ


АФПЗРР-СОПР-ПО-05

Верзија: 10

Дата: 25.11.2024

Страна: 21 од 37








## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05

Верзија: 10

Дата: 25.11.2024


Страна: 23 од 37





## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ


АФПЗРР-СОПР-ПО-05  
Верзија: 10  
Дата: 25.11.2024  
Страна: 24 од 37





## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05  
Верзија: 10  
Дата: 25.11.2024  
Страна: 25 од 37






## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ


АФПЗРР-СОПР-ПО-05  
Верзија: 10  
Дата: 25.11.2024  
Страна: 26 од 37

ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ			
ДИЈАГРАМ НА ТЕКОВИ	ОПИС НА АКТИВНОСТИ	ОДГОВОРНОСТ	ПРОПРАТНИ ДОКУМЕНТИ
<p>Продолжува</p> <p>Објава на известување за реализацијан договор на ЕСЈН</p> <p>Продолжува</p>	<p>Лице задолжено за следење на реализација на договорот е лице задолжено да врши квантитативен и квалитативен прием на предметот на набавка. Лицето задолжено за следење на реализација на договорот, одговорно е за доставување на оригинална фактура заедно со испратници/извештаи до СФП. Лицето задолжено за следење на реализација на договорот е должен кај себе да чува копии од фактурите и испратници/извештаите доставени до СФП. Лицето задолжено за следење на реализација на договорот при доставување на последната фактура до СФП е должен истото да го нагласи во барањето за плаќање кое се доставува до СФП. СФП се должни со исплатата на последната фактура веднаш по е-пошта да го известат лицето задолжено за следење на реализација на договорот за вредноста на исплатениот договор, како би можело лицето задолжено за следење на реализација на договорот да го објави известувањето на ЕСЈН. Лицето одговорно за следење на реализација на договорот пополнува известување за реализацијан договор во ЕСЈН во рок од десет дена од денот на целосната реализација на договорот. Договорот е целосно реализиран кога стоката е испорачана, услугата извршена или работата изведена од една страна, а од друга се подмириени финансиските обврски (добил е-мејл од СФП дека е извршена целосна исплата). На ЕСЈН е оставена можност да се повика известувањето неколку пати, односно може да се пополни кога на пример ќе се испорача стоката и да се објави во делот на предметната реализација на договорот, а кога ќе се исплати преземената финансиска обврска повторно да се поделат податоците. Дохолку лицето одговорно за следење на реализација на договорот констатира неправилности треба истите да ги документира и за истото да го извести Раководителот на сектор. Доколку лицето за следење на реализација на договор смета дека се исполнети услови за раскинување на договорот, треба да даде Извјава за раскинување на договорот АФПЗРР-СОПР-ФО-15.</p>	<p>Лицето задолжено за следење на реализација на договорот</p>	<p>Извјава за раскинување на договорот АФПЗРР-СОПР-ФО-15</p>



## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05  
Верзија: 10  
Дата: 25.11.2024  
Страна: 27 од 37






## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05  
Верзија: 10  
Дата: 25.11.2024  
Страна: 28 од 37

### ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ – ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ






## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05

Верзија: 10

Дата: 25.11.2024

Страна: 29 од 37





## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05


Верзија: 10

Дата: 25.11.2024

Страна: 30 од 37

Тек на работа

Работна инструкција



## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05

Верзија: 10

Дата: 25.11.2024

Страна: 31 од 37

1.	Известување за достава на Годишни потреби за _____ година до раководителите на организационите единици	<p>Одделението за јавни набавки по е-пошта доставува Известување за достава на Годишни потреби за _____ година до раководителите на организационите единици во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (во понатамошен текст: АФПЗРР).</p> <p>Секоја организациона единица заедно со достава на годишните потреби, доставува доказ за одредување на проценетата вредност на набавката, односно, доставува доказ за извршено пазарно истражување. Пазарното истражување се состои од обезбедување најмалку три понуди од економски оператори, со тоа што како проценета вредност се зема средната вредност од трите понуди. Доколку организационата единица не е во можност да изврши пазарно истражување, односно не е во можност да собере три понуди, доставува образложение за истото. Секоја потреба од јавна набавка за која организационата единица нема да обезбеди пазарно истражување, односно нема да даде образложение зошто не е обезбедено пазарно истражување, ќе биде веднаш отфрлена.</p> <p>Останати принципи кои треба да се запазат при одредување на проценетата вредност:</p> <p>Организационата единица ја проценува вредноста на договорот за јавна набавка со пресметување на вкупниот износ за реализирање на договорот, без вклучен ДДВ, земајќи ги предвид пазарните услови, секоја опција и секое евентуално продолжување или зголемување на вредноста на договорот, доколку тие можат да се предвидат во моментот на вршење на проценката.</p> <p>Доколку организационата единица предвидува можност за доделување одредени награди или надоместоци за економските оператори, истите ги вклучува во проценетата вредноста на договорот за јавна набавка.</p> <p>Проценетата вредност на договорот за јавна набавка се пресметува при изготвување на годишниот план за јавни набавки. Организационата единица во соработка со Одделението за јавни набавки и Одделението за буџетска координација, пред донесување на одлуката за јавна набавка, ја прилагодува проценетата вредност на конкретниот договор за јавна набавка утврдена во годишниот план за јавни набавки, доколку настанат промени во вредноста.</p> <p>Кај рамковната спогодба и динамичниот систем за набавки, договорниот орган ја зема предвид максималната проценета вредност без вклучен ДДВ на сите договори, предвидени за целото времетраење на рамковната спогодба или на динамичниот систем за набавки.</p> <p>Кај партнерството за иновации, организационата единица ја зема предвид максималната проценета вредност без вклучен ДДВ за истражувачки и развојни дејности, кои ќе се вршат во сите фази од предвиденото партнерство, како и максималната проценета вредност без вклучен ДДВ на стоките, услугите или работите што ќе се набават на крајот од предвиденото партнерство.</p> <p>Вкупната вредност на договорот за јавна набавка на работи се одредува така што се земаат трошоците за изведување на градежните активности и вкупната проценета вредност на сите стоки и услуги кои се неопходни за извршување на договорот и кои му се ставени на располагање на изведувачот од страна на организационата единица.</p> <p>Ако организационата единица набавува стоки, услуги или работи со доделување повеќе договори во вид на посебни делови од една постапка за јавна набавка, проценетата вредност се определува како збир на сите делови од постапката за доделување договор за јавна набавка.</p> <p>Ако организационата единица доделува договор за јавна набавка на стоки или услуги кој треба да се продолжи во определен временски период, проценувањето на вредноста на овој договор се врши врз основа на:</p>
----	--	--



## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05  
Верзија: 10  
Дата: 25.11.2024  
Страна: 32 од 37

		<ul style="list-style-type: none"><li>- вкупната реализирана вредност на сите последователно слични договори за набавки од ист вид доделени во претходните 12 месеци, прилагодени, доколку е возможно, со промените во количини или вредности кои би можеле да се случат во текот на 12 месеци по склучување на договорот, или</li><li>- вкупната проценета вредност на сите последователно слични договори за набавки кои се очекува да бидат доделени во следните 12 месеци, започнувајќи од моментот на првата испорака или во текот на финансиската година доколку таа е подолга од 12 месеци.</li></ul> <p>Проценетата вредност на договорот за јавна набавка на стоки преку купување со одложено плаќање или изнајмување со или без опција за купување на стоката, зависи од времетраењето на соодветниот договор, и тоа:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- во случај на договор со фиксен рок со времетраење до 12 месеци, проценетата вредност се пресметува земајќи ги предвид сите исплати што треба да се извршат за времетраењето на договорот;</li><li>- во случај на договор со фиксен рок со времетраење подолго од 12 месеци, проценетата вредност се пресметува земајќи ги предвид сите исплати што треба да се извршат за времетраењето на договорот, вклучувајќи ја и проценетата резидуална вредност на стоките, или</li><li>- во случај на договор чие времетраење не може да се одреди во моментот на вршење на проценката, проценетата вредност се пресметува со множење на месечната вредност што треба да се плати со бројот 48.</li></ul> <p>Ако организационата единица има потреба од договор за јавна набавка на осигурителни услуги, проценетата вредност на овие договори за услуги се пресметува врз основа на осигурителните премии што треба да се платат, како и сите други форми на надоместоци што се однесуваат на соодветните услуги.</p> <p>Ако организационата единица има потреба од договор за јавна набавка на банкарски услуги или други финансиски услуги, проценетата вредност на овој договор за услуги се пресметува врз основа на давачки, провизии, камати и сите други форми на надоместоци што се однесуваат на соодветните услуги.</p> <p>Ако организационата единица има потреба од договор за јавна набавка на услуги за изработка на проект или план од областа на просторното или урбанистичкото планирање, архитектурата или градежништвото, проценетата вредност на овој договор за услуги се пресметува врз основа на давачки или провизии што се плаќаат, како и сите други форми на надоместоци што се однесуваат на соодветните услуги.</p> <p>Ако организационата единица има потреба од договор за јавна набавка на услуги чија вкупна проценета вредност не може да се предвиди, но може да се процени просечниот месечен надомест, тогаш начинот на проценување на вредноста зависи од времетраењето на договорот, и тоа:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- во случај на договор со фиксен рок, доколку времетраењето на договорот не надминува 48 месеци, проценетата вредност се пресметува земајќи го предвид целокупното времетраење на договорот или</li><li>- во случај на договор без фиксен рок или доколку времетраењето на договорот надминува 48 месеци, проценетата вредност се пресметува со множење на месечната проценета вредност со бројот 48.</li></ul>
2.	Изготвување и достава на Предлог годишен план за јавни набавки за _____ година до директорот	По прием на Годишните потреби за _____ година, вработен во Одделението за јавни набавки во координација со раководителот на Одделението за јавни набавки, раководителот на Секторот за општи и правни работи, раководителот на Секторот за финансиски прашања изготвува Предлог годишен план за јавни набавки за _____ година, кој се доставува до директорот на одобрување.



## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05

Верзија: 10

Дата: 25.11.2024

Страна: 33 од 37

3.	Разгледување и донесување на Годишен план за јавни набавки за _____ година	Предлог годишниот план за јавни набавки за тековната година го разгледува директорот на АФПЗРР и донесува Годишен план за јавни набавки за тековната година.
4.	Достава на Барање за отпочнување на постапка на јавна набавка до ОЈН	<p>Организационата единица која има потреба од јавна набавка подготвува Барање за отпочнување на постапка на јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-11. Барањето АФПЗРР-СОПР-ФО-11, организационата единица со Допис АФПЗРР-СОПР-ФО-08 го доставува до СФП, со цел СФП да ја пополнат точката која се однесува на делот на расположливи средства, ставките и потставките од кои ќе се врши исплата.</p> <p>СФП по пополнување на точката која се однесува на делот на расположливи средства, ставките и потставките од кои ќе се врши исплата, барањето го враќа на организационата единица од кое произлегло со Допис АФПЗРР-СОПР-ФО-09.</p> <p>Организационата единица го доставува барањето до СОПР/ОЈН со Допис АФПЗРР-СОПР-ФО-10.</p> <p>Во Барањето за отпочнување на постапка на јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-11, дефинирани се следните податоци:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Предмет на договорот за јавна набавка;</li><li>- Образложение за потребата од јавна набавка;</li><li>- Вид на договорот за јавна набавка – услуги/стоки (да се избере едно);</li><li>- Количина;</li><li>- Проценета вредност на набавката;</li><li>- Критериум за избор на најповољна понуда;</li><li>- Минимални услови (услови за квалитативен избор) кои треба да ги исполнува економскиот оператор (техничка или професионална способност; економска и финансиска состојба);</li><li>- Докази кои треба да ги достави економскиот оператор;</li><li>- Стандарди за системи за квалитет;</li><li>- Стандарди за управување со животна средина;</li><li>- Рок и место на извршување на услугите;</li><li>- Електронска аукција;</li><li>- Гаранција на понуда;</li><li>- Гаранција за квалитетно извршување на договорот;</li><li>- Разлики во цена (корекција на цени);</li><li>- Потврда за расположливи средства;</li><li>- Техничка спецификација (во прилог на барањето);</li><li>- Лице/ лица кои ги изработиле техничките спецификации;</li><li>- Лице/ лица кои го одредиле критериумот за избор на најповољна понуда;</li><li>- Лице за следење на реализација на договорот;</li><li>- Членови на комисијата.</li></ul>
	Известување по е-пошта за забелешки во однос на Барањето АФПЗРР-СОПР-ФО-11 до Секторот од кој произлегува самото Барање	Одделението за јавни набавки доколку има забелешки во однос на Барањето, по е-пошта го известува Секторот од кој произлегува самото Барање.
	Известување по е-пошта до лицето/та одговорно/и за следење на реализација на договорот	Раководителот на сектор од кој произлегува барањето за доделување договор за јавна набавка, по примање на барањето за доделување договор за јавна набавка од СФП, доколку средствата се одобрени, веднаш по е-пошта го известува лицето/та одговорно/и за следење на реализација на договорот и ги објаснува задолженијата кој ќе ги има/ат во врска со следење на реализација на договорот.
		Доколку постапката се заврши без склучување на договор, раководителот за



## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05  
Верзија: 10  
Дата: 25.11.2024  
Страна: 34 од 37

		истото, по е-пошта, го известува лицето/та одговорно/и за следење на реализација на договорот. Доколку постапката за јавна набавка се заврши со склучување на договор раководителот по е-пошта на лицето/та одговорно/и за следење на реализација на договорот му доставува скенирана верзија од договорот.
5.	Изготвување и донесување Одлука за јавна набавка	Одделението за јавни набавки изготвува Одлука за јавна набавка АФПЗРР-СОПР-ФО-12. Одлуката АФПЗРР-СОПР-ФО-12 ја донесува/потпишува директорот, а ја изработува вработен во Одделението за јавни набавки, ја проверува раководителот на Одделението за јавни набавки, а ја одобрува раководителот на Сектор за општи и правни работи.
6.	Објава на Оглас за дodelување на договор за јавна набавка	Одделението за јавни набавки на ЕСЈН објавува Оглас за дodelување на договор за јавна набавка.
7.	Достава на Одговор на прашање до сите економски оператори	Во случај на поставено прашање од економските оператори, Комисијата за јавни набавки со техничка поддршка од Одделението за јавни набавки преку ЕСЈН доставува одговор на прашање до сите економски оператори кои подигнале или ја превзеле од ЕСЈН тендарската документација.
8.	Измена на тендарска документација и известување за измената	Доколку одговорот на прашање повлекува измена на тендарска документација, ОЈН во координација со Комисијата за јавни набавки ја менува тендарската документација и за истото ги известува сите економски оператори кои подигнале или превзеле тендарска документација од ЕСЈН.
9.	Отворање на понудите и изготвување Записник од отворањето на понудите	Отворањето на понудите доставени од економските оператори може да биде без/со јавно отворање, за што Комисијата за јавни набавки со техничка поддршка од Одделението за јавни набавки составува Записник од отворањето на понудите (се генерира од систем, постои како модел на ЕСЈН).
	Потпишување Изјава за непостоење на судир на интереси	Сите членови и заменици членови на Комисијата за јавни набавки кои учествувале во постапката потпишуваат Изјава за непостоење на судир на интереси (се генерира од систем, постои како модел на ЕСЈН).
10.	Достава на Барање за појаснување на понуда до економскиот оператор	Доколку при евалуација на понудите од страна на Комисијата за јавни набавки е потребно појаснување на одредена понуда, до економскиот оператор Комисијата за јавни набавки со техничка поддршка од Одделението за јавни набавки преку ЕСЈН доставува Барање за појаснување на понуда.
11.	Активирање на банкарска гаранција доколку согласно ЗЈН е исполнет некој од условите за нејзино активирање	Доколку во тендарската документација е барано гаранција за квалитетно извршување на договорот и доколку се исполнети услови за нејзино активирање, Комисијата за јавни набавки со техничка поддршка од Одделението за јавни набавки доставува Барање за наплата на банкарска гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-14 до соодветната банка.
12	Објава на негативна референца	Одделението за јавни набавки задолжително објавува негативна референца и во случај на прекршување на Изјавата за сериозност на понуда.
13.	Достава на Известување за активирање на банкарската гаранција до понудувачот	Во случаите кога е објавена негативна референца за одреден ЕО, до истиот се доставува известување за објавената негативна референца Известувањето за активирање банкарска гаранција АФПЗРР-СОПР-ФО-16 како и известувањето за објавување негативна референца АФПЗРР-СОПР-ФО-17 ги потпишува Комисијата за јавни набавки и директор.
14.	Активирање на банкарска гаранција	Доколку во тендарската документација е предвидена гаранција за квалитетно извршување на договорот истата се активира во случај кога се исполнети услови за нејзино активирање.
15.	Достава на Изјава за раскинување на договорот до ЕО	Доколку се исполнети условите за раскинување на Договорот склучен со ЕО, лицето за следење на реализација на договорот со техничка поддршка од Одделението за јавни набавки до ЕО доставува Изјава за раскинување на договорот АФПЗРР-СОПР-ФО-15. Изјавата АФПЗРР-СОПР-ФО-15 ја потпишува



## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05

Верзија: 10

Дата: 25.11.2024

Страна: 35 од 37

		и директор
16.	Барање за продолжување на банкарската гаранција до економскиот оператор	Во случај кога е потребно да се изврши продолжување на рокот на важност на банкарската гаранција, до економскиот оператор се доставува Барање за продолжување на банкарската гаранција <b>АФПЗРР-СОПР-ФО-18</b> потпишано од Комисијата за јавни набавки и директор.
17.	Изготвување на Извештај од спроведената постапка	Од спроведената постапка за одредена јавна набавка, Комисијата за јавни набавки со техничка поддршка од Одделението за јавни набавки составува Извештај од спроведената постапка (се генерира од систем, модел на ЕСЈН).
18.	Достава на Барање за доставување на документи	Пред донесување на Одлука за избор на најповолен понудувач (за соодветната постапка), Комисијата за јавни набавки со техничка поддршка од Одделението за јавни набавки до најповољниот економски оператор преку ЕСЈН сигнализира / бара достава на документи (во постапките каде што е тоа предвидено).
19.	Донесување Одлука за поништување на постапката	Во случај кога согласно ЗЈН постапката треба да се поништи, се донесува Одлука за поништување на постапката <b>АФПЗРР-СОПР-ФО-19</b> , која ја потпишува директор.
	Достава на копија од Одлуката со Известување за поништување за постапката до сите ЕО	Сите економски оператори кои учествувале во постапката преку ЕСЈН писмено се известуваат <b>АФПЗРР-СОПР-ФО-20</b> дека постапката е поништена. Во прилог се доставува и копија од Одлуката за поништување на постапката <b>АФПЗРР-СОПР-ФО-19</b> . Известувањето <b>АФПЗРР-СОПР-ФО-20</b> го изготвува и доставува Комисијата за јавни набавки со техничка поддршка од Одделението за јавни набавки (потпишува Комисијата).
20.	Достава на Барање за одобрување на дополнителни средства до СФП	Пред донесување на одлука за избор, доколку економски најповољната понуда е со износ кој ја надминува проценетата вредност на набавката и доколку се исполнети условите предвидени во Законот за јавни набавки во однос на зголемување на вредноста, Комисијата за јавни набавки со техничка помош на ОЈН до СФП доставува Барање за одобрување на дополнителни средства <b>АФПЗРР-СОПР-ФО-29</b> .
	Подготовка и донесување на Одлука за измена на Одлуката за јавна набавка <b>АФПЗРР-СОПР-ФО-31</b>	По одобрување на дополнителни средства, се донесува Одлука за измена на Одлуката за јавна набавка <b>АФПЗРР-СОПР-ФО-31</b> . Одлука за измена на Одлуката за јавна набавка се донесува и доколку има измени во самата одлука.
21.	Изјава за непостоење на судир на интереси	Пред донесување на одлука за избор одговорното лице (директорот) потпишува изјава за непостоење на судир на интереси (се генерира од систем, модел на ЕСЈН).
22.	Донесување Одлука за избор на најповољна понуда	За понудата/-ите која/-и се прифатливи се донесува Одлука за избор на најповољна понуда <b>АФПЗРР-СОПР-ФО-21</b> која ја потпишува директорот. Сите економски оператори кои учествувале во постапката преку ЕСЈН писмено <b>АФПЗРР-СОПР-ФО-22</b> се известуваат за избор на најповољна понуда. Во прилог се доставува и копија од Одлуката за избор на најповољна понуда со Известување за доделување на договор за јавна набавка <b>АФПЗРР-СОПР-ФО-22</b> . Известувањето го изготвува и доставува Комисијата за јавни набавки со техничка поддршка од Одделението за јавни набавки.
	Достава на Известување за доделување на договор за јавна набавка до сите ЕО	
23.	Рок на жалби	Рок на жалби тече по донесена Одлука за поништување на постапката / Одлука за избор на најповољна понуда. Рокот за жалба тече од денот на приемот на Известувањето и Одлуката со која се одлучува за поединечно право од постапката за доделување на договор за јавна набавка.
24.	Достава на Одговор на жалба до Државна комисија за жалби по јавни набавки	Доколку има жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки, Комисијата за јавни набавки со техничка поддршка од Одделението за јавни набавки доставува Одговор на жалба <b>АФПЗРР-СОПР-ФО-23</b> .
25.	Известување за достава на гаранција за квалитетно извршување на договор до најповољниот понудувач	Пред склучување на договор за јавна набавка, Комисијата за јавни набавки со техничка поддршка од Одделението за јавни набавки, доколку во тендерската документација било предвидено да се бара гаранција за квалитетно извршување на договорот, до најповољниот понудувач доставува Барање за достава на гаранција за квалитетно извршување на договорот



## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05  
Верзија: 10  
Дата: 25.11.2024  
Страна: 36 од 37

		АФПЗРР-СОПР-ФО-24.
26.	Склучување договор за јавна набавка	По доставена гаранција за квалитетно извршување на договор (доколку се бара) се потпишува договор за јавна набавка (модел на ECJN). Помеѓу договорниот орган (директорот) и управителот на економскиот оператор. На договорот се потпишуваат членовите од Комисијата за јавни набавки кои учествувале во постапката за јавна набавка.
27.	Достава на договорот за јавната набавка до СФП и по барање на соодветната организациска единица	Договорот за јавната набавка со допис АФПЗРР-СОПР-ФО-26 се доставува до Секторот за финансиски прашања, архива и организационата единица која го поднела барањето под точка 4 од оваа процедура, заради следење на квалитет на извршување на договорот, како и до соодветните раководители на организационите единици по нивно барање.
28.	Објава на известување за склучен договор на ECJN	Одделението за јавни набавки задолжително објавува известување за склучен договор на ECJN во рок од десет (10) дена по склучувањето на договорот во отворена постапка, ограничена постапка, конкурентна постапка со преговарање, конкурентен дијалог, партнерство за иновации или постапка со преговарање со или без објавување оглас, со доделување договор за јавна набавка или склучување рамковна спогодба, односно задолжително објавува поедноставено известување за склучен договор на ECJN во рок од десет дена по склучувањето на договорот кај набавка од мала вредност, поедноставена отворена постапка и кај набавка на посебни услуги. Известувањето се пополнува во електронска форма на самиот ECJN. При пополнување на известување за склучен договор/ поедноставено известување за склучен договор на ECJN, во полето наменето за времетраење на договорот треба да се пресмета и рокот за плаќање на фактурите.
29.	Објава на известување за реализиран договор на ECJN	Лице задолжено за следење на реализација на договорот е лице задолжено да врши квантитативен и квалитативен прием на предметот на набавка. Лице задолжено за следење на реализација на договорот објавува известување на ECJN за реализиран договор.
30.	Враќање на банкарска гаранција	Банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот, Комисијата за јавни набавки со техничка поддршка од ОЈН со допис АФПЗРР-СОПР-ФО-25 ја враќа во рок од 14 дена од реализација на предметот на набавка во договорот.
31.	Издавање потврда за квалитетно извршување на договорот	Одделението за јавни набавки, на барање на ЕО, изготвува потврда за квалитетно извршување на договорот АФПЗРР-СОПР-ФО-30.

## Постапка за измена на Годишен план за јавни набавки

1.	Измена или Дополнување на годишниот план за јавни набавки до директорот	Во случај кога ќе се појави потреба од јавна набавка која не е предвидена во Годишниот план за јавни набавки, Одделението за јавни набавки во консултација со раководителот на Секторот за општи и правни работи, раководителот на СФП, до директорот доставува Измена или Дополнување на годишниот план за јавни набавки потпишана од раководителот на Одделението за јавни набавки, односно раководителот на Секторот за општи и правни работи. Измена или Дополнување на годишниот план за јавни набавки донесува директорот на Агенцијата.
----	---	--

## Набавки до 1000 евра

1.	Водење Евиденција за набавка на стоки или услуги во вредност до 1000 евра.	Одделението за јавни набавки на ECJN води Евиденција за набавка на стоки или услуги во вредност до 1000 евра.
2.	Достава на Барање за набавка на стоки или услуги во вредност до 1000 евра до	Организациската единица во која ќе се јави потреба за одредена набавка покренува Барање за набавка на стоки или услуги во вредност до 1000 евра АФПЗРР-СОПР-ФО-28 кое одобрено од Сектор за финансиски прашања се



## ПОСТАПКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

АФПЗРР-СОПР-ПО-05

Верзија: 10

Дата: 25.11.2024

Страна: 37 од 37

	СОПР - ОЈН	доставува до Одделение за јавни набавки. На крај се доставува на одобрување кај директорот
3.	Одобрување или одбивање на барањето	Барањето за набавка на стоки или услуги во вредност до 1000 евра АФПЗРР-СОПР-ФО-28 го одобрува Одделението за јавни набавки. Доколку има причини согласно ЗЈН Одделението за јавни набавки може да го одбие Барањето АФПЗРР-СОПР-ФО-28.

